



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 28 февруари 1979
Скопје
Број 6 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

73.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за здружување во Стопанската комора на Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 година.

Бр. 08-530

20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Организациите на здружениот труд што вршат стопанска дејност, нивните деловни заедници, банкарските организации и заедниците за осигурување имоти и лица од територијата на Социјалистичка Република Македонија, задолжително се здружуваат во Стопанската комора на Македонија (во натамошен текст: Стопанска комора) заради заедничко унапредување на трудот и работењето, усогласување на посебните, заедничките и општите општествени интереси, покренување иницијатива за донесување закони и утврдување на економската политика, за склучување на самоуправни спогодби и општествени договори, за давање помош при утврдувањето на развојната политика, подготвувањето на плановите и самоуправното уредување на општествено-економските односи, како и заради разгледување и договорно решавање на други прашања од заеднички интерес.

Во Стопанската комора се здружуваат и земјоделските задруги, организациите на кооперанти и други облици на здружување на земјоделците, занаетчиските задруги, како и договорните организации во согласност со овој закон.

Работните луѓе кои вршат стопанска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните (во натамошен текст: работни луѓе) се здружуваат во Стопанската комора преку нивните здруженија.

Член 2

Стопанската комора е самоуправни организација со својство на правно лице.

Член 3

Во остварувањето на своите задачи, Стопанската комора соработува со органите на општествено-политичките заедници, државните органи, општествено-политичките организации, општествениите организации, самоуправните интересни заедници, научните и други самоуправни организации и заедници.

Член 4

Стопанската комора соработува со стопанските комори на другите социјалистички републики и автономни покраини и Стопанската комора на Југославија.

ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА

Член 5

Во Стопанската комора задолжително се здружуваат:

1. Основните организации на здружениот труд што вршат стопанска дејност преку работната организација;
2. Работните организации што вршат стопанска дејност кои во својот состав немаат основни организации на здружениот труд;
3. Сложените организации на здружениот труд;
4. Здружените банки и банкарските организации;
5. Заедниците за осигурување имоти и лица;
6. Деловните заедници на организациите на здружениот труд;
7. Земјоделските задруги, организациите на кооперанти и други облици за здружување на земјоделците преку задружниот сојуз на Македонија;
8. Договорните организации и занаетчиските задруги и
9. Работните луѓе, преку нивните здруженија.

Член 6

Во Стопанската комора задолжително се здружуваат и основните организации и други деловни организации на здружениот труд (продавници, претставништва и складишта), како и деловни банки и заедници за осигурување на имоти и лица (филијали, експозитури и други) кои имаат одредени права во прометот на стоки и услуги и кои се запишани во судскиот регистар, а седиштето на организацијата на здружениот труд во чиј состав се, е надвор од подрачјето на Стопанската комора.

Член 7

Работните луѓе од подрачјето на една или повеќе општини се здружуваат во здружение на работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните заради унапредување на трудот и работењето, поголемо меѓусебно поврзување, како и заради поттикнување на процесите за поврзување со здружениот труд.

Здруженијата од став 1 на овој член се здружуваат во Стопанската комора.

НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА

Член 8

Организациите на здружениот труд здружени во Стопанската комора се организираат и дејствуваат според својата основна дејност во соодветен облик на организирање за една или повеќе сродни гранки односно дејности, а заради успешно и ефикасно остварување на целите и задачите на здружувањето, како и остварување на функциите на Стопанската комора.

Член 9

Стопанската комора обезбедува организациите на здружениот труд од подрачјето на општината да се организираат и дејствуваат во таков организационен облик што ќе овозможи успешно и ефикасно остварување на заедничките интереси на организациите на здружениот труд од таа општина.

Член 10

Стопанската комора покренува иницијатива за преземање мерки за регулирање и обезбедување на функционирањето на единствениот југословенски пазар и ги информира членовите за актуелните прашања на стопанството движења, резултатите на работењето во стопанството и други прашања од интерес за развитокот на стопанството.

Член 11

Стопанската комора работи на унапредувањето и развивањето на економските односи со странство.

Член 12

Стопанската комора ги известува органите на општествено-политичката заедница, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките организации и други општествени организации за усогласените ставови и интереси на стопанството во целина или по одделни стопански области или гранки.

Член 13

Стопанската комора работи на развивањето на самоуправниот социјалистички деловен морал, добрите деловни обичаи и унапредувањето на меѓусебните односи на организациите на здружениот труд.

Стопанската комора ги следи деловните обичаи во стопанството и издава потврди за нивното постоење.

Член 14

Стопанската комора издава уверенија за фактите за кои води службена евиденција, како и за други факти за кои тоа е определено со закон.

Уверенијата од став 1 на овој член имаат важност на јавна исправа.

Стопанската комора по барање на организациите на здружениот труд, потврдува одредени факти во исправите што тие организации ги издаваат заради употреба во странство.

Член 15

Со Стопанската комора управуваат членовите на Комората преку своите делегати.

Член 16

Органи на Стопанската комора се: собрание, извршен одбор и надзорен одбор.

Собранието на Комората го сочинуваат делегати на членовите на Комората.

Начинот на изборот, составот и бројот на делегатите на Собранието и другите органи и тела се уредува со Статутот на Комората.

Член 17

Собранието на Стопанската комора избира и разрешува претседател на Собранието од редот на делегатите на Собранието.

Претседателот на Собранието ја претставува Стопанската комора.

Член 18

Со Статутот на Стопанската комора се уредува особено:

- организацијата и задачите на Комората;
- организацијата, задачите и начинот на работата на обличите на организирање во Комората и општините;
- начинот на управувањето и одлучувањето;
- правата и должностите на членовите;
- самоуправните судови на Стопанската комора;
- јавноста во работата на Стопанската комора и начинот на информирање на членовите;
- соработката со органите на општествено-политичките заедници и општествено-политичките организации и со Стопанската комора на Југославија и стопанските комори на републиките и автономните покраини;
- начинот на финансирање, положбата, организацијата и задачите на стручната служба;
- општонародната одбрана и општествената самозаштита и
- други прашања што се од значење за работата на Стопанската комора.

Член 19

На финансиското работење на Стопанската комора се применуваат прописите за материјално-финансиското работење што важат за органите на општествено-политичките заедници.

Член 20

При Стопанската комора можат да се основаат самоуправни судови во согласност со закон и Статутот на Стопанската комора.

ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ОДДЕЛНО ПОДРАЧЈЕ

Член 21

Организациите на здружениот труд со самоуправна спогодба можат да основаат стопанска комора за одделно подрачје по претходно согледана потреба и интерес, а водејќи притоа сметка за економската целина, условите и можностите за развој на стопанството и општествено-економската оправданост.

Член 22

Организациите на здружениот труд од одделното подрачје за кое се основа стопанската комора, со самоуправна спогодба за основање на комората, ги уредуваат задачите и целите на комората, организацијата, средствата за нејзината работа и седиштето.

Член 23

Прашањата од заеднички интерес за организациите на здружениот труд што ги врши стопанската комора за одделно подрачје, како и начинот на нивната соработка со Стопанската комора се определуваат со договор.

Член 24

Стопанската комора за одделно подрачје има својство на правно лице.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Стопанската комора на Македонија, нејзините органи и тела својата организација и работа ќе ја усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Стопанската комора е должна во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон да го организира и спроведе здружувањето во здруженија на работните луѓе кои вршат стопанска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните (член 7).

Член 27

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Стопанската комора на Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 42/65).

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

74.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА

Се прогласува Законот за воведување обврска за плаќање на доплатна поштенска марка, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 година.

Број 08-531

20 февруари 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА МАРКА

Член 1

Со овој закон се воведува обврска за плаќање на доплатна поштенска марка VIII медитерански игри, Сплит 1979 година, во поштенскиот промет.

Член 2

Доплатната поштенска марка ќе ја плаќаат корисниците на поштенските услуги, освен за пратките на весници и списанија.

Член 3

Обврската за плаќање на доплатна поштенска марка се воведува во периодот од 1 до 31 март и од 1 до 31 август 1979 година.

Член 4

Доплатната поштенска марка се плаќа во износ од еден динар за секоја пратка, без оглед на вредноста на пратката.

Член 5

Во текот на периодот од член 3 на овој закон, средствата од доплатната поштенска марка ќе ги наплатуваат организациите на ПТТ сообраќај.

Член 6

Организациите на ПТТ сообраќај се должни наплатените средства да ги уплатуваат во корист на VIII медитерански игри, Сплит 1979 година, 30 дена по истекот на роковите од член 3 на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

75.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за задолжителен заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година.

Број 08-506

20 февруари 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за задолжителен заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), по член 9, се додава нов член 9-а кој гласи:

„Ако основната организација на здружениот труд по завршната сметка не оствари доход да ја покрие уплатената аконтација на задолжителниот заем, уплатената аконтација и се враќа на организацијата до износот на средствата што не достасуваат за покривање на привремено пресметаните и исплатените лични доходи, за средствата на резервите и за заедничката потрошувачка наменети за станбена изградба и исхрана.

Враќањето на повеќе уплатената аконтација се врши од тековниот прилив на средствата на задолжителниот заем, по барање на обврзникот. Барањето се поднесува до Службата на општественото книговодство.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

76.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за прометот на стоки и услугите во прометот на стоки,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 година.

Број 08-532
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоє Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ****Член 1**

Во Законот за прометот на стоки и услугите во прометот на стоки („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77), во член 8 став 2, член 10 став 2, член 15 став 2 и член 56 став 4 зборовите: „Републичкиот секретар за индустрија и трговија“ се заменуваат со зборовите: „функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за општо-стопански работи и пазар“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

77.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 година.

Број 08-533
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоє Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВАЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ****Член 1**

Во Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77 и 10/78), во член 12 став 1 и член 36 став 1 зборовите: „Комитетот за туризам и угостителство“ се заменуваат со зборовите: „функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за општо-стопански работи и пазар“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

78.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАГАНИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 година.

Број 08-534
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоє Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАГАНИ****Член 1**

Во Законот за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓани, пречистен текст („Службен весник на СРМ“ број 39/77), во член 17 став 5 и член 18 став 3 зборовите: „Комитетот за туризам и угостителство“ се заменуваат со зборовите „функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за општо-стопански работи и пазар“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

79.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пазаришната инспекција, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година.

Број 08-560

20 февруари 1979 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за пазаришната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 40/73), во член 7 став 4, член 9 став 3 и член 26 став 2, зборовите: „републичкиот секретар за индустрија и трговија“ се заменуваат со зборовите: „функционерот што раководи со републичкиот орган на управата надлежен за општостопански работи и пазар“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

80.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 54 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 6/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. Во согласност со начелото на истовременост и на континуитет на планирањето, ќе се подготви и донесе општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

2. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија до 31 мај 1980 година ќе утврди и ќе му поднесе на Собранието на Социјалистичка Република Македонија нацрт на општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, а предлогот на тој план до 31 октомври 1980 година.

3. Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе го подготви врз основа на договори за основите на планот.

Во месец јули 1979 година Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе му поднесе на Собранието на Социјалистичка Република Македонија предлог на основните насоки и рамки на економската политика за периодот од 1981 до 1985 година.

4. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, најдоцна до крајот на февруари 1979 година, ќе утврди програма за работа на подготвувањето на планот и ќе ја организира и насочува работата на органите и на службите на републичката управа во постапката на подготвувањето на планот.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-508

21 февруари 1979 година

Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

81.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 54 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 6/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1995 ГОДИНА, ОДНОСНО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА И ДО 2000 ГОДИНА

1. Во согласност со начелото на истовременост и на континуитет на планирањето, ќе се подготви и донесе долгорочен општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година.

2. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе подготви и кон половината на 1983 година ќе го поднесе до Собранието на Социјалистичка Република Македонија нацртот на долгорочниот општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година, а предлогот на тој план кон крајот на 1983 година.

3. Долгорочниот општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе го подготви врз основа на договори за основите на планот со сообразна примена на одредбите на Законот што се однесуваат на склучувањето на договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници и за содржината на тие планови.

4. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, најдоцна до крајот на март 1979 година ќе утврди програма за работа на подготвувањето на планот.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-509
21 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

82.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Се усвојува Општествениот договор за остварување на кадровската политика во Социјалистичка Република Македонија.

2. Се овластува претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Благоја Талески, од името на Собранието, да го потпише договорот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-510
21 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

83.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА

ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1979 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1979 година, нивниот распоред и начинот на користење.

II

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1979 година се утврдуваат во износ од 1966,8 милиони динари и се обезбедуваат од:

	(во мил. дин.)	
1. Републички средства (постојани извори)		768,0
— од надомест за погонско гориво	550,0	
— од надомест за регистрација	140,0	
— од зголемување надомест за регистрација	28,0	
— од такси на странски моторни возила	50,0	
2. Средства на општини		30,0
3. Средства од јавен заем		590,0
4. Средства од М.Б. (за автопат)		250,0
5. Средства од Европска инв. банка		72,0
6. Средства од МБ за други патишта (XI заем)		229,8
7. Поврат на исплат. сред. за млад. населба		27,0
Вкупно: (1—7)		1.966,8

III

Средствата за изградба, одржување и реконструкција ќе се користат за:

	мил. дин.	
1. Финансиска обврска од Програмата за 1978 г.		181,4
2. За изградба и реконструкција на патни правци		

	Должина за градење	Должина за пуштање во сообраќај во 1979 г.	
2.1. Куманово — Скопје — Т. Велес	53,0	33,0	720,0
2.2. Расимбегов мост — Витолиште	14,0	14,0	56,0
2.3. Куманово — Ранковци	20,0	14,0	40,0
2.4. Интервенции на одделни патишта	—	—	4,0
2.5. Скопје — Миладиновци — Штип (Обиколување на Штип, изградба на Овче Поле — Штип, обиколув. на Струмица)	24,0	20,0	174,0

2.6. Т. Велес — Прилеп — Битола (Обиколување на Прилеп, делница Прилеп — Битола и обиколување на Битола)	18,0	13,0	158,0
2.7. Гевгелија — граница со Грција	5,0	—	80,0
2.8. Подмоље — Струга	9,5	9,5	81,0
2.9. Дебар — граница со Албанија	3,0	2,0	8,0
2.10. Берово — Струмица	10,0	10,0	40,0
2.11. Кривопаштани — Крушево	8,0	8,0	64,0
2.12. Мак. Брод — Белица	28,0	—	8,0
2.13. Тработивиште — Пехчево	18,0	—	8,0
2.14. Тетово — Гостивар	10,0	—	5,0
2.15. Охрид — Битола	6,0	—	5,0
2.16. Охрид — Пештани	10,0	—	8,0
2.17. Куманово — Свети Николе	5,0	—	10,0
Вкупно:	241,5	123,5	1650,4
3. Одржување на патната мрежа			
3.1. Зимско одржување	26,0		
3.2. Редовно одржување	46,4		
Рутинско одржување, прегледно-интервентна служба и обнова на хоризонтална сигнализација			
3.3. Периодично и инвестиционо одржување	115,0		
Зајакнување, изградба и санација на објекти, уредување и изградба на паркиралишта, поставување на сообраќајна сигнализација, осветлување на тунели			
3.4. Оперативна резерва	6,0		
Елементарни непогоди и др.			
Вкупно: 3.1. — 3.4.	193,4		
4. Студии и проектирање	30,0		
Изработка на економско-техничка документација, студии, проектирање, броење и анкетирање на сообраќајот			
5. Обврски по кредити	30,0		
Отплата на ануитети			
6. Експропријација на земјиштето и објектите со средства на општини и со средства на Советот за патишта	48,0		
7. Редовна дејност на Стручната служба	15,0		
Вкупно: 1—7	1.966,8		

IV

Средствата за изградба, одржување и реконструкција се даваат без обврска за враќање, со исклучок на средствата од Меѓународната банка и Европската инвестициона банка.

Средствата од претходниот став ќе се употребат за намените предвидени во Програмата, врз основа на договори што се склучени или што ќе ги склучи Советот за патишта со работните организации кои изведуваат работи за патиштата.

V

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-507

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

84.

Врз основа на член 2 од Законот за унапредување на ликовната уметност („Службен лист на СФРЈ“ број 35/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, поради истек на мандатот:

Ванчо Георгиевски и
Павле Кузмановски.

За членови на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се избираат:

Борис Петковски, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје, и

Љубомир Белогаски, академски сликар, редовен професор на Архитектонскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-497

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

85.

Врз основа на член 6 од Законот за наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 59/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА
ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АВНОЈ

Се разрешуваат членовите на Одборот за наградата на АВНОЈ, поради истек на мандатот:

Владо Малевски,
Горѓи Филиповски и
Вулнет Старова.

За членови на Одборот за наградата на АВНОЈ се избираат:

Хисен Рамадани, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Матеја Матевски, писател од Скопје и
д-р Борис Каранфилски, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-496
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

86.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита, поради истек на мандатот:

Вера Јанева,
Ристо Бочваров,
д-р Адам Адамов,
Александар Мишев,
Бранко Татабитовски и
д-р Слободан Радовиќ.

За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита се именуваат:

д-р Никола Терзиев, член на Извршниот совет на Собранието на општината Струмица,

Дестан Сулејмани, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

д-р Благо Костовски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци,

Беџет Керими, претседател на Соборот на месните заедници на Собранието на општината Кичево,

Коста Петров, помошник на републичкиот секретар за труд и

Ратка Крстевска, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-498
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

87.

Врз основа на член 7 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ број 29/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ДОМАЌИНСТВОТО

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, поради истек на мандатот:

Трајанка Камилова,
Павле Николовски,
д-р Исмаил Исмаил и
Цвета Хаџивасилева.

За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството се именуваат:

инж. Николина Каева, технолог во Фабриката за масло „Благој Горев“ — Титов Велес,
Ибраим Даутовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
Чедо Георгиев, општествено-политички работник од Куманово и
Марица Банде, вработена во Самоуправната интересна заедница за станување — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-499
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

88.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија, поради истек на мандатот:

д-р Олга Шендова,
Миле Јакоски,
д-р Даме Петровски,
Ангеле Гавриловски,
д-р Рефат Ферати и
Гере Ангеловски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија се именуваат:

Владимир Димовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,
прим. д-р Георги Теодосиевски, директор на Републичкиот завод за здравствена заштита,
Митре Инадевски, член на Претседателството на Градскиот одбор на СЗБ од НОВ на град Скопје,
д-р Кирил Бетеровски, специјалист по ортопедски болести при Клиниката за ортопедски болести во Скопје,

д-р Блаже Митревски, специјалист за уво, нос и грло при Здравствениот дом во Скопје и
Јулијана Јендровска, виша медицинска сестра при ООЗТ Институт за трансфузиологија и хематологија при Медицинскиот факултет во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-500
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

89.

Врз основа на член 50 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар, поради истек на мандатот:

Трајан Мијаковски,
д-р Љубен Доревски,
д-р Петрит Анголи и
д-р Горѓи Кипровски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар се именуваат:

Вангел Муловски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
Цветко Лалчевски, член на Извршниот совет на Собранието на Општина Дебар,
Живко Гурчиновски, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Општина Кичево и

д-р Круме Соколовски, невропсихијатар во Медицинскиот центар во Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-501
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

90.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76). Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп, поради истек на мандатот:

Михајло Мургашевски,
Антинула Стојчевска и
м-р Алеадин Тоска.

За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп се именуваат:

Слободан Костовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,
Јулијана Атанасова, член на Извршниот совет на Собранието на Општина Битола и
Сотир Горѓиоски, директор на Стопанската банка во Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-502
20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

91.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Работната организација Земјоделски факултет во Скопје, поради истек на мандатот

инж. Христо Христоманов.

За претставник на општествената заедница во Советот на Работната организација Земјоделски факултет во Скопје се именува

инж. агр. Стојан Митровски, директор на заедничките служби во Земјоделско-индустрискиот комбинат „Македонија“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-503

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

92.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ**

За претставник на општествената заедница во Соборот на работните луѓе на факултетот за драмска уметност во Скопје се именува

Јово Камберски, член на Советот на Републиката.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-504

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

93.

Врз основа на член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 43/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО СКОПЈЕ**

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на работоводен орган — директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје се именуваат:

д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Борче Атанасовски, член на Претседателството на Конференцијата на СКМ на град Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-505

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

94.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 160 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 39/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 14 април 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-561

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател

на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот
собор,

Ката Лахтова, с. р.

95.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ број 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — БОЛНИЦА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Болница за нервни и душевни болести — Скопје, што го донесоа работниците на Работната организација на здружениот труд — Болница за нерви и душевни болести — Скопје на референдумот одржан на 20 јуни 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-562

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

96.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје, на референдумот одржан на 11 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-563

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

97.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Машински факултет во Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ Машински факултет во Скопје на референдумот одржан на 15 јуни 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-564

20 февруари 1979 година
СкопјеПретседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

98.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Институт за фолклор во Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања, што го донесе

соа работниците на ОЗТ Институт за фолклор во Скопје на референдумот одржан на 10 јули 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-565

20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,

инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

99.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања, што го донесоа работниците на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје на референдумот одржан на 28 декември 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-566

20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

100.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА — БИТОЛА, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Педагошката академија во Битола, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Педагошката академија во Битола на референдумот одржан на 23 мај 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-567

20 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Сlobодан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

101.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ — ПРИЛЕП, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Економски факултет во Прилеп, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесе

соа работниците на ООЗТ Економски факултет во Прилеп на референдумот одржан на 9 октомври 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-568 Претседател
20 февруари 1979 година на Собранието на СРМ,
Скопје **Благоја Талески, с. р.**
Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот
соброр,
Ката Лактова, с. р.

102.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 9/78 година), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се дава согласност на Одлуката за утврдување републички стандард за задолжително основно образование.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-535 Претседател
20 февруари 1979 година на Соборот на здружениот труд,
Скопје инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

103.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 17 ставови 1 и 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ПОД КОИ ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ГИ ДОБИВААТ ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ВРЗ ОСНОВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се дава согласност на Одлуката за условите и мерилата под кои општинските самоуправни интересни заедници за образование ги добиваат дополнителните средства врз основа на републичкиот стандард за задолжително основно образование.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-536 Претседател
20 февруари 1979 година на Соборот на здружениот труд,
Скопје инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

104.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ 110 KV ОД ТС 380/110 VH „ИНЕФ“ АЛ 9/55/011 ОЛ ОУ „ОНИЛОЖЕН“ АЛ ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ НЕГОТИНО И КАВАДАРЦИ

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — ДВ од 110 кV од ТС 380/110 кV „Неготино“ до ТС 110/35/6 кV „Фени“ на подрачјето на општините Неготино и Кавадарци, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на ДВ во размер 1 : 10.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-337/1
14 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

105.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ ОД 35 KV ОД ТС 110/35 KV „КАВАДАРЦИ“ ДО ТС 110/35 KV РУДНИК РЖАНОВО И ДЕВЕТ ТС 35/0,4 KV ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРАНСПОРТНИОТ СИСТЕМ НА „ФЕНИ“ — РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЧЕЛИК И АНТИМОН

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — ДВ од 35 кV од ТС 110/35 кV „Кавадарци“ до ТС 110/35 кV Рудник Ржаново и девет ТС 35/0,4 кV за потребите на транспортниот систем на „Фени“ Рудници и индустрија за никел, челик и антимон, на подрачјето на општината Кавадарци, во смисла на член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на ДВ за потребите на транспортниот систем на „Фени“ во размер 1 : 25.000) кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-337/2
14 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

106.

Врз основа на член 14 од Законот за задолжителен заем за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76 и 6/79), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА**

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на основицата за пресметување на задолжителниот заем и за утврдување на месечната аконтација („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), во точката 2, зборовите „образецот 33“ се заменуваат со зборовите „образците 33 и В33“, а зборовите: „кој е“ се заменуваат со зборовите „што се“.

2. По точката 3, се додава нова точка која гласи:

„3а. Образецот „В33“ се пополнува врз основа на податоците од завршната сметка и се доставува до Службата на општественото книговодство“.

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-393 Републички секретар за финансии,
15 февруари 1979 година Скопје

Ристо Филиповски, с. р.
Образец „В33“

ПРЕСМЕТКА

на уплатените аконтации на задолжителен заем што не можат да се покријат од доход во 19— година (член 9-а од Законот)

Ред. бр.	О П И С	Износ
1.	Остварен чист доход	
2.	Привремено пресметаните и исплатени лични доходи	
3.	Средства на резервите	
4.	Средства за заедничка потрошувачка наменети за станбена изградба и исхрана	
5.	Се ред. бр. 2 до 4	
6.	Разлика (ред. бр. 1 минус р. бр. 5)	
7.	Износ на обврската по задолжителен заем (образецот „33“)	
8.	Износ на уплатената аконтација на задолжителен заем за 19— год.	
9.	Разлика (ред. бр. 8 минус ред. бр. 6)	

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Законот за обврските на Социјалистичка Република Македонија во изградбата на Хидромелиоративниот систем „Стрежево“, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 35/78 година, се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А**НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗГРАДБАТА НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ „СТРЕЖЕВО“**

Во член 1, помеѓу ставовите 1 и 2 треба да стојат зборовите „Член 2“.

Бр. 13-528
23 февруари 1979 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Законот за пензиското и инвалидското осигурување, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 39/78 (пречистен текст), се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А**НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

1. Во член 21, став 1, во осмиот ред, наместо „организации“ треба да стои „органи“.

2. Во член 36, став 3, во четвртиот ред, пред зборот „ако“ треба да се стави буквата „а“.

3. Во член 37, став 1, точка 2, во третиот ред по зборот „другарка“ треба да се стави запирка.

4. Во член 43, став 3, во четвртиот ред по зборот „пензија“ треба да се стави запирка.

Во истиот член, точката 3 треба да се издвои во посебен став, така што на почетокот на точка 3, бројката „3“ треба да се брише, а зборот „ако“ да се напише со голема буква.

5. Во член 47, став 1, во четвртиот ред по зборот „дејност“ запирката треба да се брише.

6. Во член 53, став 1, точка 1, во третиот ред по зборот „несреќи“ треба да се стави точка и запирка.

7. Во член 54, став 1, точка 3, во првиот ред по зборот „пензија“ треба да се стави запирка.

8. Во член 130, став 2, во четвртиот ред по зборот „година“ треба да се стави запирка.

9. Во член 132, став 1, точка 3, во шестиот ред по зборот „седмично“ треба да се стави запирка.

10. Во член 133, став 1, точка 2, во петтиот ред по зборот „трудот“ треба да се стави запирка.

11. Во член 136, став 1 во петтиот ред по зборот „рок“ треба да се стави цртичка.

12. Во член 137, во десеттиот ред наместо „неговото“ треба да стои „новото“, а во единаесеттиот ред по зборот „донесеното“ треба да се стави запирка.

13. Во член 138, став 3, во вториот ред по зборот „преглед“ и во ставот 5 во вториот и третиот ред по зборот „осигуреникот“ треба да се стави запирка.

14. Во член 141, став 2, во третиот ред, по зборот „пензија“ и во точка 1 во вториот ред по зборот „брак“ треба да се стави запирка.

15. Во член 147, во четвртиот ред по зборот „странство“ треба да се стави запирка.

16. Во член 173, став 1, во вториот ред по зборот „најдат“ и во осмиот ред по зборот „може“, треба да се стави запирка, а во шестиот ред по зборот „решение“ запирката треба да се брише.

Во став 4, во осмиот ред наместо „на“ треба да стои „за“.

17. Во член 187, во шестиот ред, по зборот „при донесите“ треба да се стави запирка.

Број 13-529
23 февруари 1979 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА СР МАКЕДОНИЈА

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73) и Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), Конкурсна-та комисија на Фабриката за акумулатори во изградба во Пробиштип

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за подобност на изведувачи за:

- I. Испорака и монтажа на електроопрема со инсталатерски работи за објектите на Фабриката и
 - II. Испорака и монтажа на машинска опрема со машинска инсталација.
1. Ориентационата вредност на инвестицијата изнесува:
 - за работите под точка I, околу 55.000.000,00 динари;
 - за работите под точка II, околу 80.000.000,00 динари.
 2. Инвеститорот располага со главни (изведбени) проекти.
 3. Рок за завршување на работите е 12 месеци од денот на воведувањето во работа.
 4. Пријавата за погодност, покрај основните податоци, треба да содржи:
 - назив (фирма) и точна адреса на понудувачот;
 - доказ за овластување за вршење на бараната дејност;
 - изјава за сопствената расположлива опрема и механизација за изведување на работите;
 - изјава дека благовремено ќе биде обезбеден целокупниот материјал потребен за изведување на работите;
 - изјава дека припремните работи (сместување на своите работници, магацински простор, приклучок за вода, струја итн.) ќе бидат извршени благовремено;
 - список на кооперантите со ознака на работите кои би ги изведувале;
 - информација за стручните кадри и непосредни работници (број и квалификација) кои ќе бидат ангажирани на објектот;
 - референц листа за слични објекти кои ги изведувал подносителот на пријавата;
 - износот на норма-часот за дополнителни работи;
 - висина на сопствено учество и услови на кредитирање;
 - гарантен рок за квалитетно извршени работи и
 - да достави завршна сметка за 1978 година, заверена од страна на СОК.
 5. Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.
 6. Сите информации во врска со работите кои се предмет на конкурсот можат да се добијат во Фабриката за акумулатори во изградба или на телефон (092) 83-166, а понудите да се доставуваат на адреса: Ф-ка за акумулатори во изградба — Пробиштип, со назнака „Понуди за подобност“, 92210 — Пробиштип, пошт. фах 50.
 7. За резултатот од конкурсот учесниците ќе бидат известени во законскиот рок. (42)

Собранието на Социјалистичка Република Македонија врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77 и 36/77),

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на судии во следниве окружни судови:

- Окружен суд Скопје — двајца судии,
- Окружен суд Штип — двајца судии,
- Окружен суд Битола — еден судија.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 став 1 од Законот за редовните судови, пријавите со биографски податоци и податоци за движење во работата треба да ги поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

	Страна
73. Закон за здружување во Стопанската комора на Македонија — — — — —	133
74. Закон за воведување обврска за плаќање на доплатна поштенска марка — —	135
75. Закон за дополнување на Законот за задолжителен заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година —	135
76. Закон за изменување на Законот за прометот на стоки и услугите во прометот на стоки — — — — —	136
77. Закон за изменување на Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и за минималните технички услови на угостителските објекти — — — — —	136
78. Закон за изменување на Законот за вршење угостителска дејност со самостоен личен труд со средство во сопственост на граѓани — — — — —	136
79. Закон за изменување на Законот за пазаришната инспекција — — — — —	137
80. Одлука за подготвување општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	137
81. Одлука за подготвување долгорочен општествен план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година — — — —	137
82. Одлука за усвојување на Општествениот договор за остварување на кадровската политика во СР Македонија — — — —	138
83. Финансиска програма за изградба, одржување и реконструкција на патната мрежа во Социјалистичка Република Македонија во 1979 година — — — —	138
84. Одлука за разрешување и избор на членови на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ — — — — —	139

85. Одлука за разрешување и избор на членови на Одборот за наградата на АВНОЈ 140
86. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за здравствена заштита — — — — — 140
87. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — — — — — 140
88. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија — — — — — 141
89. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар — — — — — 141
90. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Прилеп — — — — — 141
91. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на работната организација Земјоделски факултет во Скопје — — — — — 142
92. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Факултетот за драмска уметност во Скопје — — — — — 142
93. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на работоводен орган — директор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје — — — — — 142
94. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — 142
95. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Болница за нервни и душевни болести — Скопје — — — — — 143
96. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Хемиски факултет — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — 143
97. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Машински факултет — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — 143
98. Одлука за давање согласност на Статутот на ОЗТ Институт за фолклор во Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања — — — — — 143
99. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство во Скопје, во делот со кој се уредува одлучувањето за остварување на заедничките цели, донесувањето на програмите за развој на научно-истражувачката работа и потврдувањето на изборот во научни и стручни звања — — — — — 144
100. Одлука за давање согласност на Статутот на Педагошката академија — Битола, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — 144
101. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Економски факултет — Прилеп, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — 144
102. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување републички стандард за задолжително основно образование — — — — — 145
103. Одлука за давање согласност на Одлуката за условите и мерилата под кои општинските самоуправни интересни заедници за образование ги добиваат дополнителните средства врз основа на републичкиот стандард за задолжително основно образование — — — — — 145
104. Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — ДВ 110 кV од ТС 380/110 кV „НЕГОТИНО“ до ТС 110/35/6 кV „Фени“ на подрачјето на општините Неготино и Кавадарци — — — — — 145
105. Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект — ДВ од 35 кV од ТС 110/35 кV „Кавадарци“ до ТС 110/35 кV рудник Ржаново и девет ТС 35/0,4 кV за потребите на транспортниот систем на „Фени“ — рудници и индустрија за никел, челик и антимон — — — — — 145
106. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на утврдување на основницата за пресметување на задолжителниот заем и за утврдување на месечната аконтација — — — — — 146
- Исправка** на Законот за обврските на Социјалистичка Република Македонија во изградбата на Хидромелиоративниот систем „Стрежево“ — — — — — 146
- Исправка** на Законот за пензиското и инвалидското осигурување (пречистен текст) — — — — — 146